



Единствен даночен број	<input type="text"/>
Единствен матичен број на граѓанинот	<input type="text"/>
Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт	<input type="text"/>
Телефон	<input type="text"/>
е-пошта	<input type="text"/>
Трансакциска сметка	<input type="text"/>

Датум и
број на
прием

А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ

- Физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според вистински доход
- Физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според утврден годишен пашален нето доход

Б. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Месец Година

В. УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ ДОЗВОЛУВА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

- а) Месечниот просек на вкупните приходи од редовното работење остварени во периодот од април 2020 година заклучно со месец септември 2020 година, октомври 2020 година или ноември 2020 година (односно приходите остварени во месец септември 2020 година, октомври 2020 година или ноември 2020 година за обврзници регистрирани после месец септември 2019) се намалени најмалку за 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи од редовното работење остварени во периодот од месец април 2019 година заклучно со месец септември 2019 година, октомври 2019 година или ноември 2019 година.
- * За обврзниците регистрирани после месец септември 2019 година, како почеток на периодот за споредување на месечниот просек на вкупните приходи, се смета месецот во кој е извршен упис во соодветен регистар за основање.*
- б) Остварениот нето доход пред оданочување во даночниот биланс за 2019 година, односно утврдениот пашален нето-доход за 2019 година не е поголем од 478.800 денари.
- в) За времетраење на финансиската поддршка и четири месеци по месецот за кој се користи финансиската помош, нема да престанам со вршење на дејноста, освен во случај на пензионирање или смрт на физичкото лице.

Г. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

- Изјавувам дека ги разбираам горенаведените услови под кои се дозволува финансиската поддршка и под полна материјална и кривична одговорност изјавувам дека точно се потполнети бараните податоци и дека ги исполнувам условите

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	<input type="text"/>	Датум на поднесување	<input type="text"/>
ЕДБ / ЕМБГ	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>		

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛ

Име и презиме	<input type="text"/>	Датум на поднесување	<input type="text"/>
ЕМБГ	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>		

Врз основа на Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година за остварување на правото физичкото лице кое врши самостојна дејност поднесува Барање за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства до Управата за јавни приходи.

Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Персонален данок <https://e-pdd.ujp.gov.mk> најдоцна до 10ти во месецот за претходниот месец, а комплетноста на Барањето го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 3 дена од денот на доставувањето на барањето.

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛ

- **Единствен даночен број (ЕДБ)** - се впишува Единствениот даночен број на барателот.
- **Единствен матичен број на граѓанинот** - се впишува Единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) на лицето кое врши самостојна дејност.
- **Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт** - се впишува скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт.
- **Контакт** - се впишува е-пошта и телефон.
- **Трансакциска сметка** - се внесува трансакциската сметка преку која лицето врши трансакции за дејноста.

А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ - се означува соодветно поле согласно начинот на оданочување на остварен доход од вршење на самостојна дејност. Доколку оданочувањето е според вистински доход се одбира "Физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според вистински доход", доколку пак, оданочувањето е според годишен утврден паушален нето доход се одбира "Физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според утврден годишен паушален нето доход".

Б. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - се одбира само еден од понудените месеци за кој бара субвенција за кој ги исполнува условите.

В. УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ ДОЗВОЛУВА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

- Барателот - физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според вистински доход, треба да ги исполнува сите наведени услови во оваа рубрика, додека барателите кои започнале со вршење на дејност во текот на 2020 и не се оданочуваат според паушално утврден нето-доход треба да ги исполнуваат условите под а) и в),
- Барателот - физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според утврден годишен паушален нето-доход треба да ги исполнува условите под б) и в), додека барателите кои започнале со вршење на дејност во текот на 2020 и се оданочуваат според паушално утврден нето-доход треба да го исполнат условот под в).

Г. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Барателот изјавува под целосна материјална и казнена одговорност дека ги има разбрано условите под кои се дозволува финансиската поддршка, точно се потполнети бараните податоци и дека ги исполнува соодветните услови кои се однесуваат на барателот (според начинот на оданочување).

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Се пополнуваат податоците за составувачот и подносителот на барањето.